



# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

<b>Службен гласник на Општина Чашка Излегува по потреба</b>	<b>Број 8 година XX 07.07.2016 година</b>	<b>БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК</b>
---	---	-------------------------------

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

## **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлука за давање на согласност за измени и дополнување на програмата за работа на ЈКПД "Тополка" – Чашка за 2016 година**

Се објавува, Одлука за давање на согласност за измени и дополнување на програмата за работа на ЈКПД "Тополка" – Чашка за 2016 година, што Советот на Општина Чашка ја усвои на седницата одржана на 28.06.2016 година.

Бр. 09- 1070/14  
07.07.2016 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 19 и член 11 став 1 точка 6 од Законот за Јавните Претпријатија ("Службен Весник на РМ" бр.38/96, 49,06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15), и член 36 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.05/02), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 28.06.2016 донесе :

## **ОДЛУКА**

**за давање на согласност за измени и дополнување на програмата за работа на ЈКПД "Тополка" – Чашка за 2016 година**

### **член 1**

Се дава согласност за измени и дополнување на програмата за работа на ЈКПД "Тополка" – Чашка за 2016 година бр.0806-166/1 од 11.11.2015 година.

### **член 2**

Се менува програмата за работа на ЈКПД "Тополка" – Чашка за 2016 година бр.0806-166/1 од 11.11.2015 година во делот "Уредување и одржување

на паркови, јавни и зелени површини", каде по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

"Ќе се изврши бетонирање на јавни површини – улици во населените места Нас.Чашка ( Крак од улица Кочо Рацин со површина од 400 м2), Извор ( езеро и улица кон манастир со површина од 300 м2) и Богомила ( јавна површина- улица во место викано Чучовско мало пат за тасески вир со површина од 300 м2)".

Во делот "Потребни средства за работење на ЈКПД "Тополка" – Чашка точката 6 "Градежен материјал" – 600.000,00 денари се менува и гласи :

"Градежен материјал (цемент и шљунок) за бетонирање на јавни површини во Нас.Чашка, Извор и Богомила - во износ од 300.000,00 денари".

### **член 3**

Одлуката влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр. 08 – 1006/5  
28.06.2016 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

## **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Заклучок за одлагање на точка од дневен ред**

Се објавува, Заклучок за одлагање на точка од дневен ред, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 28.06.2016 година.

Бр. 09- 1070/13  
07.07.2016 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 28.06.2016 година донесе:

**ЗАКЛУЧОК**  
**за одлагање на точка од дневен ред**

**член 1**

Советот на општина Чашка ја одложи точката од дневен ред од четириесет и осмата седница:

- Предлог - Одлука за превземање на водоводот во село Согле од страна на ЈКПД "Тополка" – Чашка, по барање на жителите на с.Согле

**член 2**

Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр. 08 – 1006/6  
28.06.2016 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ( "Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

**ЗАКЛУЧОК**  
**за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 164/11 КО Чашка**

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко- планска документација на КП 164/11 КО Чашка, што Советот на Општина Чашка ја усвои на седницата одржана на 28.06.2016 година.

Бр. 09- 1070/8  
07.07.2016 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ"

бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ( "Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 ,155 /12) и член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска - документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12 ), советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 28.06.2016 година ја донесе следната:

**ОДЛУКА**  
**за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 164/11 КО Чашка**

**член 1**

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување на бесправен објект на КП 164/11 КО Чашка во идна урбанистичко – планска документација.

**член 2**

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

**член 3**

Одлуката се носи во согласност со член 2 , став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11 , 162/12)

**член 4**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 08 – 1006/12  
28.06.2016 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

**ЗАКЛУЧОК**  
**за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 59/15 КО Чашка**

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко- планска документација на КП 59/15 КО Чашка, што Советот на Општина Чашка ја усвои на седницата одржана на 28.06.2016 година.

Бр. 09- 1070/7  
07.07.2016 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11, 155/12) и член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска - документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 28.06.2016 година ја донесе следната:

### **ОДЛУКА**

#### **за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 59/15 КО Чашка**

##### **член 1**

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување на беспправен објект на КП 59/15 КО Чашка во идна урбанистичко – планска документација.

##### **член 2**

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

##### **член 3**

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12)

##### **член 4**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 08 – 1006/14  
28.06.2016 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 147/10 КО Чашка**

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко- планска документација на КП 147/10 КО Чашка, што Советот на Општина Чашка ја усвои на седницата одржана на 28.06.2016 година.

Бр. 09- 1070/6  
07.07.2016 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11, 155/12) и член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска - документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 28.06.2016 година ја донесе следната:

### **ОДЛУКА**

#### **за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 147/10 КО Чашка**

##### **член 1**

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување на беспправен објект на КП 147/10 КО Чашка во идна урбанистичко – планска документација.

##### **член 2**

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

##### **член 3**

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12)

##### **член 4**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 08 – 1006/15  
28.06.2016 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

#### **ЗАКЛУЧОК**

##### **за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 428 КО Чашка**

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко- планска документација на КП 428 КО Чашка, што Советот на Општина Чашка ја усвои на седницата одржана на 28.06.2016 година.

Бр. 09- 1070/5  
07.07.2016 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ( "Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 ,155 /12) и член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска - документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12 ), советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 28.06.2016 година ја донесе следната:

#### **ОДЛУКА**

##### **за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 428 КО Чашка**

###### **член 1**

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување на бесправен објект на КП 428 КО Чашка во идна урбанистичко – планска документација.

###### **член 2**

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

###### **член 3**

Одлуката се носи во согласност со член 2 , став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко –

планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11 , 162/12)

#### **член 4**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 08 – 1006/11  
28.06.2016 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

#### **ЗАКЛУЧОК**

##### **за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 98 КО Војница**

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко- планска документација на КП 98 КО Војница, што Советот на Општина Чашка ја усвои на седницата одржана на 28.06.2016 година.

Бр. 09- 1070/4  
07.07.2016 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 ,155 /12) и член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска - документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11 , 162/12), советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 28.06.2016 година ја донесе следната:

#### **ОДЛУКА**

##### **за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 98 КО Војница**

###### **член 1**

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување на бесправен објект на КП 98 КО

Војница во идна урбанистичко – планска документација.

#### **член 2**

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

#### **член 3**

Одлуката се носи во согласност со член 2 , став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – планска документација ( "Службен весник на РМ" бр.56/11 , 162/12)

#### **член 4**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 08 – 1006/17  
28.06.2016 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

#### **ЗАКЛУЧОК**

#### **за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 68 КО Витанци**

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко- планска документација на КП 68 КО Витанци, што Советот на Општина Чашка ја усвои на седницата одржана на 28.06.2016 година.

Бр. 09- 1070/3  
07.07.2016 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 ,155 /12) и член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска - документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11,

162/12 ), советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 28.06.2016 година ја донесе следната:

#### **ОДЛУКА**

#### **за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 68 КО Витанци**

#### **член 1**

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување на бесправен објект на КП 68 КО Витанци во идна урбанистичко – планска документација.

#### **член 2**

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

#### **член 3**

Одлуката се носи во согласност со член 2 , став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11 , 162/12)

#### **член 4**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 08 – 1006/10  
28.06.2016 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ( "Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

#### **ЗАКЛУЧОК**

#### **за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 164/7 КО Чашка**

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко- планска документација на КП 164/7 КО Чашка, што Советот на Општина Чашка ја усвои на седницата одржана на 28.06.2016 година.

Бр. 09- 1070/2  
07.07.2016 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11, 155/12) и член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска - документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 28.06.2016 година ја донесе следната:

### **ОДЛУКА**

#### **за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 164/7 КО Чашка**

##### **член 1**

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување на бесправен објект на КП 164/7 КО Чашка во идна урбанистичко – планска документација.

##### **член 2**

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

##### **член 3**

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12)

##### **член 4**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 08 – 1006/13  
28.06.2016 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 147/10 и 147/59 КО Чашка**

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко- планска документација на КП 147/10

и 147/59 КО Чашка, што Советот на Општина Чашка ја усвои на седницата одржана на 28.06.2016 година.

Бр. 09- 1070/1  
07.07.2016 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11, 155/12) и член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска - документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 28.06.2016 година ја донесе следната:

### **ОДЛУКА**

#### **за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 147/10 и 147/59 КО Чашка**

##### **член 1**

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување на бесправен објект на КП 147/10 и 147/59 КО Чашка во идна урбанистичко – планска документација.

##### **член 2**

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

##### **член 3**

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12)

##### **член 4**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 08 – 1006/16  
28.06.2016 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

**ЗАКЛУЧОК**  
**за објавување на Решение за одбивање на**  
**Барањето од жителите на с.Нежилово**

Се објавува, Решение за одбивање на барањето од жителите на с.Нежилово, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 28.06.2016 година.

Бр. 09- 1070/9  
07.07.2016 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр 5/2002) и член 24 и 89 од Статутот на Општина Чашка ("Службен гласник на Општина Чашка" бр 2/2003), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 28.06.2016 донесе:

**РЕШЕНИЕ**  
**за одбивање на Барањето од жителите на**  
**с.Нежилово**

**член 1**

Се одбива Барањето од жителите на с. Нежилово бр.08-955/1 од 07.06.2016 година.

**член 2**

Решението влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр. 08 – 1006/4  
28.06.2016 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

**ЗАКЛУЧОК**  
**за објавување на Решение за одобрување на**  
**финансиски средства на Милева Атанасовска од**  
**Нас.Чашка**

Се објавува, Решение за одобрување на финансиски средства на Милева Атанасовска, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 28.06.2016 година.

Бр. 09- 1070/12  
07.07.2016 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр 5/2002) и член 24 и 89 од Статутот на Општина Чашка ("Службен гласник на Општина Чашка" бр 2/2003), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 28.06.2016 донесе :

**РЕШЕНИЕ**  
**за одобрување на финансиски средства на Милева**  
**Атанасовска од Нас.Чашка**

1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го одобри барањето на Милева Атанасовска, за финансиски средства во висина од 10.000,00 денари, што ќе ги користи за лекување.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2016 година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Решението влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка

Бр. 08 – 1006/9  
28.06.2016 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

**ЗАКЛУЧОК**  
**за објавување на Решение за одобрување на**  
**финансиски средства на Ирена Славевска од**  
**с.Извор**

Се објавува, Решение за одобрување на финансиски средства на Ирена Славевска, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 28.06.2016 година.

Бр. 09- 1070/11  
07.07.2016 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр 5/2002) и член 24 и 89 од Статутот на Општина Чашка ("Службен гласник на Општина Чашка" бр 2/2003), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 28.06.2016 донесе :

### **РЕШЕНИЕ**

#### **за одобрување на финансиски средства на Ирена Славевска од с.Извор**

1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го одобри барањето на Ирена Славевска, за финансиски средства во висина од 10.000,00 денари, што ќе ги користи за лекување.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2016 година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Решението влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка

Бр. 08 – 1006/8  
28.06.2016 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства на Басрије Бекирова од Горно Јаболчиште**

Се објавува, Решение за одобрување на финансиски средства на Басрије Бекирова, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 28.06.2016 година.

Бр. 09- 1070/10  
07.07.2016 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр 5/2002) и член 24 и 89 од Статутот на Општина Чашка ("Службен гласник на Општина Чашка" бр 2/2003), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 28.06.2016 донесе :

### **РЕШЕНИЕ**

#### **за одобрување на финансиски средства на Басрије Бекирова од с.Горно Јаболчиште**

1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го одобри барањето на Басрије Бекирова, за финансиски средства во висина од 10.000,00 денари, што ќе ги користи за санирање на штетите настанати од пожар.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2016 година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Решението влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка

Бр. 08 – 1006/7  
28.06.2016 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.



## Содржина:

1. Заклучок за објавување на Одлука за давање на согласност за измени и дополнување на програмата за работа на ЈКПД "Тополка" – Чашка за 2016 година
2. Одлука за давање на согласност за измени и дополнување на програмата за работа на ЈКПД "Тополка" – Чашка за 2016 година
3. Заклучок за објавување на Заклучок за одлагање на точка од дневен ред
4. Заклучок за одлагање на точка од дневен ред
5. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 164/11 КО Чашка
6. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 164/11 КО Чашка
7. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 59/15 КО Чашка
8. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 59/15 КО Чашка
9. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 147/10 КО Чашка
10. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 147/10 КО Чашка
11. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 428 КО Чашка
12. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 428 КО Чашка
13. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 98 КО Војница
14. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 98 КО Војница
15. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 68 КО Витанци
16. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 68 КО Витанци
17. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 164/7 КО Чашка
18. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 164/7 КО Чашка
19. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 147/10 и 147/59 КО Чашка
20. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 147/10 и 147/59 КО Чашка
21. Заклучок за објавување на Решение за одбивање на Барањето од жителите на с.Нежилово
22. Решение за одбивање на Барањето од жителите на с.Нежилово
23. Заклучок за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства на Милева Атанасовска од Нас.Чашка
24. Решение за одобрување на финансиски средства на Милева Атанасовска од Нас.Чашка
25. Заклучок за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства на Ирена Славевска од с.Извор
26. Решение за одобрување на финансиски средства на Ирена Славевска од с.Извор
27. Заклучок за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства на Басрије Бекирова од Горно Јаболчиште
28. Решение за одобрување на финансиски средства на Басрије Бекирова од с.Горно Јаболчиште

**Издавач: Општина Чашка  
ул..Илинденска бр.8 нас.Чашка**

---

---

**Уредник: Далибор Таневски  
Техничка обработка: Димче Ангелов**